

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕЛС ЗРНОВЦИ**

ул. „Илинденска “ бб – Зрновци тел./факс: 075 389-340
e-mail: info@zrnovci.gov.mk ;
www.zrnovci.gov.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОГЛАС 001/2016

(по добиено Решение за согласност од СЈН бр 10-4269/11 од 30.03.2016 година)

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ЗА НАБАВКА НА: Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци

Зрновци Март 2016 година

Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е општина Зрновци , со адреса на Ул.,Илинденска,,бр. Бб 2305 Зрновци , телефон за контакт 075/389-340, факс 033/353-105 ,електронска адреса info@zrnovci.gov.mk контакт лице Ленче Илиова.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е **Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и одржување на ННМ во општина Зрновци**
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

3. Начин на испорака / извршување на услугата

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин: Да изврши **Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и материјали за одржување во општина Зрновци**

4. Разлики во цена (корекција на цени)

4.1. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

5. Рок на испорака / за извршување на услугата

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од 5 дена по склучување на договорот за јавна набавка и доставување на писмена нарачка.

6. Начин на плаќање

Начин на плаќање е вирмански во рок од **30 дена** од доставување на исплатната документација во архивата на договорниот орган.

7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од

групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

8.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

8.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

9. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1. не смеат да бидат постари од 6 месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на

комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавните набавки, понудувачот не треба со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот како доказ за личната состојба. Наместо тоа, понудувачот поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Доколку понудувачот чија понуда е најповолна не ги достави навремено документите за утврдување на личната состојба или истите се некомплетни и невалидни за утврдување на личната состојба ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда, што резултира со издавање негативна референца.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.**

10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

10.1 Појаснување на тендерската документација

10.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

10.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

10.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

10.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

11. Изготвување и поднесување на понудите

11.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“ и 00 копии кои ги означува со ознака „копија“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластено лице од страна на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

11.3. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

11.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

11.5. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4)
- Документ за регистрирана дејност,

11.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

11.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **60 дена** од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

11.8. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено или оштетени и притоа може да се види нивната содржина поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите, ќе се отфрлат како неуредни.

12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите е **08.04.2016 година во 10.00 часот.**

12.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса општина Зрновци ул.,Илинденска „бр. бб 2305 Зрновци –Комисија за јавни набавки.

13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација општина Зрновци ул.,Илинденска „бр. бб 2305 Зрновци.

13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

16. Доделување на договорот за јавна набавка

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана понудата која е доставена порано во архивата на договорниот орган.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

17. Гаранции

17.1. За реализација на Договорот по предметната набавка предвидена е гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина од 10 % од вредноста на склучениот договор.

17.2. Договорниот орган ќе побара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна пред склучување на договорот да достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 10 % од вредноста на Договорот.

17.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде со важност до завршување на гарантниот период

17.4. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот му се враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од истекот на нејзината важност.

17.5. Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.

17.6. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган до ЕСЈН доставува негативна референца што резултира со исклучување на предметниот носител на набавка од сите идни постапки за доделување на договори за јавни набавки во период од една година од денот на објавувањето во случај на прва негативна референца, за што го известува понудувачот. Периодот на исклучување од овој став се зголемува за дополнителна една година при секоја наредна негативна референца, но не повеќе од пет години.

17.7. Забраната за учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки согласно условите од точка 8.13. се однесува и на групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и на економскиот оператор која претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца.

17.8. Негативната референца од точка 8.13. на овој член договорниот орган ја доставува во рок од пет работни дена од денот на наплата на гаранцијата.

17.9. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот можат да бидат издадени од банки со седиште на територијата на Р.Македонија.

18. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

18.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

18.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор, како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

19. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка,

во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

20.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

20.2. Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот

_____ [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци** објавен од страна на општина Зрновци со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

*Оваа изјава може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

**Изјавата за сериозност на понудата може да биде потпишана и од лице овластено од одговорното лице*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата* за Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци по оглас бр.001/2016 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата* за *постапката* бр.01/2016 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Изјавата за независна понуда не може да биде потпишана од ниту едно друго лице освен од одговорното лице

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За набавка на: Набавка и испорака на материјали за одржување на јавното осветлување и одржување на ННМ во општина Зрновци

1. Компакт флуо сијалица 40 W, 2000 lum.
со работен напон од 220 до 240 V, за грло E-27 или еквивалентно
за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000
работни часови и температурен опсег на работа од
-25 до + 40 степени C. бр. 200
2. Компакт флуо сијалица 20 W
со работен напон од 220 до 240V, за грло E-27 или еквивалентно
за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000
работни часови, светлински флукс не помал
од 1300 Lm и температурен опсег на работа од
-25 до + 40 степени Ц бр. 40
3. Улични светилки (арматури)
(комплет со стакло и Компакт флуо сијалица 40W,
грло E-27 или еквивалентно) 220-240V бр. 20
4. Бистро стакло заштитно за улични светилки 200 W
со навој
Димензии: Должина 235 мм и дијаметар 95 мм бр. 50
5. Пригушници 250 W ,220-240V,15 A бр. 10
6. Живини сијалици 250 W
со работен напон од 220 до 240V, за грло E-40 или еквивалентно
за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000
работни часови, и температурен опсег на работа од
-25 до + 40 степени Ц бр. 10
7. Фоторелеј минимум 10 A, 220-240 V бр. 10
8. ОГ прекинувачи 220-240 V , мин.16 A бр. 30
9. Пластични дозни, Ф 70 бр. 30
10. Трополни електромагнетни
Контактори минимум NO 3/ NC 3, ,
, минимум 60A 220-240 V бр. 5
11. Трополни електромагнетни
Контактори , минимум 60A,380- 400 V бр. 1
12. Аголни затеги XDD за самоносечки
AL кабел бр. 50
13. Самоносечки кабел X00/ Al
2 x 16 мм² 0,6/1 KV или еквивалентен м1 1000
14. Самоносечки кабел X00/AL
4 x 16 мм² ,0,6/1KV или еквивалентен м1 300
15. Подземен кабел PP00 AL
4 x16 мм² , 0.6/1KV или еквивалентен м1 200

16. Кабел PP 3 x 2,5 мм ² 300/500 V или еквивалентен	м1	200
17. Кабел PP 5 x 2,5 мм ² 300/500 V или еквивалентен	м1	100
18. Завршни клеми AL - монтажа со пресување за пресек 16 мм ² , и отвор на штраф 10 мм	бр.	100
19. Носечки затеги за AL кабел 2 x 16 мм ²	бр.	100
20. Автоматски трополни брзи осигурачи 50 А и номинален напон 220- 240 V (монтажа на шина)	бр.	12
21. Автоматски еднополни брзи осигурачи 32 А номинален напон 220- 240 V (монтажа на шина)	бр.	24
22. Трополна склопка автоматска минимум 50 А 380-400 V	бр.	2
23. Изолир лента со ширина 10 мм и минимална должина од 10 м	бр.	50
24. Термоизолационо пластично црево Φ 16	м1	10
25. Ножести осигурачи „NV0,, или еквивалентни, 80 А 220-240 V	бр.	10
26. Ножести осигурачи „NV1,, или еквивалентни, 125 А 220-240 V	бр.	10

Општина Зрновци
Комисија за јавни набавки

Прилог 1 – Образец на понуда

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕЛС ЗРНОВЦИ

ул. „Илинденска“ бб – Зрновци тел./факс: 075 389-340
e-mail: info@zrnovci.gov.mk ;
www.zrnovci.gov.mk

Врз основа на огласот 01/2016 објавен од страна на општина Зрновци , за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување и материјали за одржување на ННМ во општина Зрновци** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса:

– Телефон:

– Факс:

– Е-пошта:

– Лице за контакт

– :

I.3. Одговорно лице

:

I.4. Даночен број:

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:

[Во оваа точка понудувачот ги наведува стоките/услугите/работите кои ги нуди со сите потребни технички карактеристики на истите, а во согласност со техничките спецификации дадени во тендерската документација. Доколку е попрактично, линиите може да се заменат со соодветна табела или друга форма која договорниот орган ја смета за соодветна. Овој дел треба соодветно да се прилагоди доколку договорот за јавна набавка е поделен на делови]

II.2. Во прилог ги доставуваме бараните брошури, каталози и слично за стоките кои ги нудиме, и тоа:

[Во оваа точка, понудувачот треба да го наведе видот на документите кои ги доставува за приказ на стоките што ги нуди]

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

[Алтернатива 1 – за договори кои се неделиви, алтернатива 2 се брише]

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: _____ [со бројки]
(_____) [со букви]
денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____.

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Листа на цени за дел _____

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Единица мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Увозни царини [доколку цената не е оптеретена со увозни царини, да се избрише]	Вкупна цена без ДДВ (3*4)	ДДВ
1. Компакт флуо сијалица 40 W, 2000 lum. со работен напон од 220 до 240 V, за грло E-27 или еквивалентно за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000 работни часови и температурен опсег на работа од -25 до + 40 степени С.	Бр.	200				
2. Компакт флуо сијалица 20 W со работен напон од 220 до 240V, за грло E-27 или еквивалентно за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000 работни часови, светлински флукс не помал од 1300 Lm и температурен опсег на работа од -25 до + 40 степени Ц	Бр.	40				

3. Улични светилки (арматури) (комплет со стакло и Компакт флуо сијалица 40W, грло E-27 или еквивалентно) 220-240V	Бр.	20				
4. Бистро стакло заштитно за улични светилки 200 W со навој Димензии: Должина 235 мм и дијаметар 95 мм	Бр.	50				
5. Пригушници 250 W ,220-240V,15 A	Бр.	10				
6. Живини сијалици 250 W со работен напон од 220 до 240V, за грло E-40 или еквивалентно за надворешна монтажа и номинален работен век не помал од 15 000 работни часови, и температурен опсег на работа од -25 до + 40 степени Ц	Бр.	10				
7. Фоторелеј минимум 10 A, 220-240 V	бр.	10				
8. ОГ прекинувачи 200-230 V , мин.16 A	Бр.	30				
9. Пластични дозни, Ф 70	Бр.	30				
10. Трополни електромагнетни Контактори минимум NO 3/ NC 3, , , минимум 60A 220-240 V	Бр.	5				
11. Трополни електромагнетни Контактори , минимум 60A,380- 400 V	Бр.	1				
12. Аголни затеги XDD за самоносечки AL кабел	Бр.	50				
13. Самоносечки кабел X00/ Al 2 x 16 мм ² 0,6/1 KV или еквивалентен	м1	1000				
14. Самоносечки кабел X00/AL 4 x 16 мм ² ,0,6/1KV или еквивалентен	м1	300				
15. Подземен кабел PP00 AL 4 x16 мм ² , 0.6/1KV или еквивалентен	м1	200				

16. . Кабел PP 3 x 2,5 мм ² 300/500 V или еквивалентен	м1	200				
17. Кабел PP 5 x 2,5 мм ² 300/500 V или еквивалентен	м1	100				
18. Завршни клеми AL - монтажа со пресување за пресек 16 мм ² , и отвор на штраф 10 мм	Бр.	100				
19. Носечки затеги за AL кабел 2 x 16 мм ²	Бр.	100				
20. Автоматски трополни брзи осигурачи 50 А и номинален напон 220- 240 V (монтажа на шина)	Бр.	12				
21. Автоматски еднополни брзи осигурачи 32 А номинален напон 220- 240 V (монтажа на шина)	Бр.	24				
22. Трополна склопка автоматска минимум 50 А 380-400 V	Бр.	2				
23. Изолир лента со ширина 10 мм и минимална должина од 10 м	Бр.	50				
24. Термоизолационо пластично црево Ф 16	м1	10				
25. Ножести осигурачи „NV0,, или еквивалентни, 80 А 220-240 V	Бр.	10				
26. Ножести осигурачи „NV1,, или еквивалентни, 125 А 220-240 V	Бр.	10				
	Вкупно:					
	ДДВ:					
	СЕ ВКУПНО:					
	Со зборови:					

[Доколку договорот за јавна набавка е поделен на делови, треба да се предвидат листи на цени за секој дел посебно со идентификување на кој дел се однесува секоја листа на цени.]

III.3. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)